



КОНДОВО ГИ СКАРА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА И ШЕФОТ НА ВЛАДАТА, ОД СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, 15 ЈУЛИ 2005 ГОДИНА

■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Наместо да ги засукаат ракавите и по натовскиот нокдаун да ги придвижат работите во поинаква насока, нашиот премиер и претседател избраа секој на своја страна да ја влече вистината и да го убедува народот кој повеќе ѝ мисли добро на државата. А од толку добро државата сè уште не ни куртулила.

Иако сега ни е актуелен Красниќи, всушност тој е само ново продолжение од мамутската серија "раскарани односи" во државниот врв. Нам не ни е прв пат да се караме, всушност секогаш кога опстанокот на државата ни е доведен во прашање, актуелните политичари меѓу себе вербално си ги одмеруваат силите. Тоа е практика да се одвлече вниманието на јавноста и да се пренасочи кон...

ПОЛИТИЧАРИТЕ СЕ КАРААТ, А НАРОДОТ ТРПИ!

"Кондовскиот херој Агим Красниќи влезе во балканската сага на херои. Тој е литерарен, а не политички феномен. Му препорачувам на господинот Манчевски да сними еден нов филм со еден таков балкански јунак".

Ова беше пораката на Арбен Џафери, со која, за жал, би требало да се согласиме и ние. Красниќи навистина, со само за него познати околности, успеа да се ослободи

од институциите на системот и да предизвика дисхармонија во државниот врв. Несудената филмска ѕвезда успеа да ги доразлади и не така топлите односи на релација шеф на држава - шеф на Влада. Иако сега најповиканите во државата меѓусебно се препукупуваат кој е виновен за ваквата разрешница на "кондовскиот" случај, добро знаеме како во изминатиот период и Бучковски и Црвенковски го ре-

шаваа или подобро речено не го решаваа овој случај.

РАЗЕДИНУВАЊЕ

Премиерот и претседателот решија да се обвинуваат токму во моментот кога иднината на државата ни е доведена во прашање, кога добиваме по глава од меѓународните институции. И не само што "натовци" сега нè "шутнаа", туку ако продолжиме да работиме во оваа

насока такво нешто ќе си добиеме и од "бриселци". Наместо во комплет да си ги засукаат ракавите и да ја поправат состојбата, ако воопшто може нешто и да се поправи, тие одлучија да си ги активираат суетите и секој на своја страна да ги влече работите за да ја наврти водата во неговата воденица. Одвоени, а се разбира, и придружувани од истоимениците, прават прошетки низ државата и собираат по-

ени кај електоратот, иако многу добро знаат дека последиците од оваа нивна конфронтација можат негативно да се одразат врз меѓународниот углед на државата.

И токму на денот кога требаше да бидат заедно, заеднички да прославуваат (доделувањето на ордените на експретседателот Глигоров и постхумно на загиналиот Борис Трајковски), премиерот и претседателот иако се видоа, не си прозбореа. Решија секој сам да си ја води својата зацртана политика. Црвенковски од скопското Кале, Бучковски од Штип продолжија во стилот кој повеќе го сака народот, како и доброто на државата. Премиерот не остана имун на изјавата на претседателот, па од градот под Исарот, му порача дека решил за доброто на Македонија да ја истрпи и последната јавна критика дека во државава се нарушени принципите на уставното уредување. Буч-

ковски потенцира и дека трпеливоста е одлика на умните, а всушност таа негова изјава е повторување на онаа пред три месеци, кога прв пат јавно беше прозван од претседателот поради најавеното воведување визен режим од Косово, за и ние да го направиме истото. Случајот кој ги раскара Црвенковски и Бучковски е чуден, но "закукулено" е и сè она што по него излегува на виделина.

ПРЕИСПИТУВАЊЕ

Иако Црвенковски се пожали на недоволна информираност од одредени институции за "кондовскиот" случај, при што конкретно не посочи личности ("Фактот што како претседател на државата, за едно прашање кое по својата дефиниција беше безбедносно, во подолг временски период не бев информиран за активностите кои одредени институции ги преземаа..."), Буч-

ковски се најде повикан, па го упати претседателот до Уставниот суд, кој требаше да одговори кој е виновен во целата оваа ситуација. Но, во Деловникот на Уставниот суд е предвидена постапка само за преиспитување на работата на Претседателот, но не и на Владата, која одговара само пред Собранието. А освен тоа, за Уставниот суд, како што велат од таму, нема мерка со која може да утврди колку Владата треба да го информира Претседателот за конкретни состојби, како кондовската. Претседателот потенцира дека законите треба да важат подеднакво за сите и е убеден дека Владата има капацитет да обезбеди владеење на правото на целата територија, иако конкретно не кажа како тој би го решил овој проблем, но потенцира: "Сигурно не онака како што беше пласирано во некои медиуми - со масовна полициска акција во која се ризикуваат многу човечки жи-

воти, но не и со пристап како овој, кој е исто толку погрешен и предизвикува тешки последици во наредниот период".

Сепак, премиерот реши, сè што сака да му каже на Црвенковски, во иднина ќе му го каже во директните разговори со него за кои верува дека натаму континуирано ќе ги има, а шефот на државата, пак, смета дека не е потребно медијаторство за решавање на односите меѓу него и Владата.

Како што стојат работите смртниците нормално веќе се прашуваат до кога политичарите наводно ќе се караат за да имаат што фактички да работат и ќе дозволуваме тоа да ни станува вообичаена појава. Сепак, што е многу, многу е, нè изморија и ни здодеаја затоа што тешко можеме да им поверуваме дека тоа го прават имајќи го предвид добробитот и просперитетот на државава. Едно е сигурно, имаме премногу лични суети, а премалку вистински политичари.



**ПРОДАЖБА НА АЛУМИНИУМСКИ ПРОФИЛИ
НА СВЕТСКИ ПОЗНАТИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ
MayTec**

profil system

профилни системи
работни маси
линеарни системи
постојеа за машини
транспортни системи
системи за тестирање
пултови за презентации
и други апликации

**Екстремно
Стабилно
Неограничени можности**

Aluminium Systemtechnik GmbH
MayTec

Победете ја конкуренцијата!

Крушевски пат 66
7500 Прилеп
Македонија
Тел. 048.400.100
Факс 048.411.886

Иво Лола Рибар 70А
1000 Скопје
Македонија
Тел. 02.3074.596
Факс 02.3074.491